

Упатство за инсталација и подесување на клиентот за синхронизација CmisSync


Подесување на CmisSync

- Клиентот за синхронизација може да го преземете од <https://bitbucket.org/aegif/cmisynd/downloads>
- При преземање одберете ја најновата верзија на клиентот.
- По завршената инсталација, иконата на клиентот треба да ја забележите во Вашиот taskbar, лево од часовникот. Доколку иконата не се гледа во taskbar-от, тогаш потребно е да го проширите прегледот, со притискање на стрелката во десната страна од Вашиот taskbar (Слика 1).




Слика 1

- Доколку при инсталацијата не сте го стартувале клиентот, истото можете да го направите преку Start менито (Слика 2).




Слика 2

- За да додадете папка за синхронизација потребно е со десен клик да притиснете на иконата на CmisSync и да изберете [Add a remote folder...](#) (Слика 3).




Слика 3

- Откако ќе се отвори прозорецот на клиентот за синхронизација, во првото поле секогаш се внесува <https://neodoc.neocloud.mk>, а потоа го внесувате Вашето целосно корисничко име и лозинка, и кликате на копчето *Continue*.




Слика 4

- Во наредниот прозорец избирате која содржина од neodoc ќе биде синхронизирана:
 - Доколку сакате да ги синхронизирате Вашите приватни документи (означено како *Мои документи* во главното мени на neodoc) во клиентот за синхронизација потребно е да изберете *User Homes*. За синхронизација на заедничките документи (означено како *Заеднички документи* во neodoc), изберете *Shared*.
 - За синхронизација на целата содржина на некој сајт во кој членувате кликувате на *Sites* и изберете *Име_на_сајт* → *documentLibrary* (Слика 5). За синхронизација само на одредени папки од сајтот, едноставно изберете ја соодветната папка.



Слика 5

- Откако ќе изберете која содржина од neodos ќе се синхронизира, потребно е да одредите локална папка во која ќе се врши синхронизацијата. Во првото поле го наведувате името на папката која ќе биде креирана и во која ќе се синхронизираат податоците, а во второто поле потребно е да ја внесете патеката на која ќе се креира папката, или пак да ја изберете со кликање на копчето означено со три точки (Слика 6).



Слика 6


- За синхронизација и на други папки или сајтови, повторете ја истата процедура за секоја нова синхронизација.
- Дополнително, некои софтвери за антивирусна заштита јавуваат нотификација дека клиентот CmisSync претставува закана и бараат да се избрише. За таа цел потребно е да се направи Exclude правило за CmisSync клиентот (C:\Program Files (x86)\CmisSync\CmisSync.exe).

Како функционира

- Синхронизацијата се одвива така што кога ќе го стартувате клиентот прво се врши целосна синхронизација на целата папка, а потоа продолжува инкрементална синхронизација на интервалот кој го имате зададено. Доколку папката која ја синхронизирате има големо количество на податоци, тогаш е очекувано иницијалната целосна синхронизација да трае подолго време, додека да се проверат сите документи за можна промена.

Паузирање и стопирање на синхронизација

- Синхронизацијата можете да ја паузирате или пак, повторно да ја започнете со притискање на *Pause sync* или *Run sync now*, соодветно (Слика 7).
- За отстранување на синхронизацијата на соодветната папка, изберете *Remove the folder from synchronization*. Притоа, дотогаш синхронизираната содржина не се брише.



Слика 7

Интервал на синхронизација

- За менување на интервалот на синхронизација, позиционирајте се на посакуваната папка и кликнете на *Settings* и изберете интервал од минимум пет секунди, до максимум еден ден. Препорачуваме интервалот на синхронизација да се постави на:
 - **5 минути** - за документи кои многу често се менуваат
 - **6 часа** - за документи кои се менуваат само неколку пати во текот на месецот
- По потреба, на истиот начин можете да поставите различно време за синхронизација за секоја различна папка што се синхронизира.